



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Министерство за труд и социјална политика

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Број 04-_5135/1
26.06. 2014 година
Скопје

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија” број 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Министерот за труд и социјална политика на ден 26.06.2014 година донесе

ПРАВИЛНИК
за изменување и дополнување на
Правилникот за систематизација на работните места во
Министерството за труд и социјална политика

Член 1

Во Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика број број 04-8093/2 од 12.12.2012, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика број 04-2052/1 од 19.03.2013, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика број 04-3344/1 од 23.05.2013, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика број 04-3928/1 од 14.06.2013, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика број 04-6933/1 од 23.09.2013, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика број 04-103934/4 од 17.12.2013, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика број 04-11249/1 од 30.12.2013 и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика број 04-4013/2 од 22.05.2013, во дел II, член 7, точка 5, подточка 5.2. Одделение за нормативни, општи и заеднички работи, во работното место со реден број “82. Административно - Техничка подршка на работата на државните советници” во делот Звање бројот “4” се заменува со бројот “6”.

Член 2

Во дел II, член 7, точка 5, подточка 5.2. Одделение за нормативни, општи и заеднички работи, во работното место со реден број “83. Внатрешен Доставувач ” во делот Звање бројот “2” се заменува со бројот “4”.

Член 3

Во дел II, член 7, точка 5, подточка 5.2. Одделение за нормативни, општи и заеднички работи, во работното место со реден број “84. Надворешен Доставувач” во делот Звање бројот “2” се заменува со бројот “5”.

Член 4

Во дел II, член 7, точка 5, подточка 5.2. Одделение за нормативни, општи и заеднички работи, во работното место со реден број “85. Упатување на странки” во делот Звање бројот “2” се заменува со бројот “4”.

Член 5

Во дел II, член 7, точка 5, подточка 5.2 во работното место со реден број “92. Хигиеничар-курир (4 извршители).” во делот Реден број и назив на работното место по зборовите ” Хигиеничар- Курир” бројот “4” се заменува со бројот “5”.

Во делот Општина каде е лоцирано работното место по зборовите “Струмица (1) “ се додаваат зборовите “Скопје (1) “.

Член 6

Во дел II, член 7, точка 5, подточка 5.4. Одделение за утврдување на неправилности во работењето, во работното место со реден број “103. Телефонски оператор за прием на повици од граѓани и корисници на услуги ” во делот Звање бројот “2” се заменува со бројот “6”.

Член 7

Во дел II, член 7, точка 12, подточка 12.8. одделение за евидентирање на корисници на права и услуги од социјална заштита и соработка со други даватели на социјални услуги, во работното место со реден број “294. Административно- логистичка и координативна поддршка во воспоставување соработка со хуманитарни организации ” во делот Звање бројот “2” се заменува со бројот “6”.

Член 8

Во дел II, член 7, точка 16, подточка 16.1 Одделение за боречка и инвалидска заштита во работното место со реден број “345. Административно-оперативна поддршка и обработка на податоци за оставрени права за боречка и инвалидска заштита” во делот Звање“ по зборовите ” Помлад соработник” бројот “13” се заменува со бројот “14”, во делот Општина каде е лоцирано работното место по зборот “Штип (5);” се додаваат зборовите “Охрид (1).”

Член 9

Согласно извршените изменувања и дополнувања во интегралниот текст во Правилникот се вршат изменувања и дополнувања и во табеларниот преглед на работните места како составен дел на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика

Член 10

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се применува и ќе се објавуви на огласната табла и на интернет страницата на Министерството за труд и социјална политика по добивањето писмена согласност од Агенцијата за администрација.

Број 04- /1
26. 06. 2014 година

МИНИСТЕР,
Диме Спасов

С к о п ј е